

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-2193/2 од 18.03.2015 година за извршен редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип (во натамошниот текст Центарот), застапуван од ВД Директорот Наталија Панова, донесоа

## Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип, за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството и подзаконските акти донесени врз нивна основа, да ги преземе следните мерки во рок и од страна на одговорните лица:

1. Центарот да го преиспита донесеното решение број 07-2816 од 06.10.2014 година за остварување на правото на сместување на детето Н.Н. во ЈУ за згрижување на деца и младинци со воспитно социјални проблеми Скопје, односно да ја утврди семејната и материјална состојба на корисникот, согласно член 118 и 191 од Законот за социјална заштита.

**Одговорни лица: Директорот, раководителот на одделението и стручните работници**

**Рок: 30 април 2015 година и постојана задача**

2. Центарот во предметите на корисниците Д. И. со решение број 07-2931 од 29.10.2014 година, Н.А. со решение број 08-454 од 26.01.2015 година, Џ.С. со решение број 07-2215 од 30.06.2014 година, Ф.М. 07-1591 од 06.07.2012 година и А.У. со решение број 07-2014 од 26.06.2013 година, да ја усогласи содржината и формата на решението за ставање на децата под старателство, односно во упатство за правно средство да стои дека жалбата се поднесува до Министерството за труд и социјална политика, согласно член 188 од Законот за социјалната заштита и член 14 став 4 од Законот за семејството.

**Одговорни лица: Директорот, раководителот на одделението и стручните работници**

**Рок: 30 април 2015 година и постојана задача**

3. Се задожува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциските мерки, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги извести инспекторите дали се извршени наредените инспекциски мерки определени за отстранување на констатираните неправилности во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за

инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

### **Образложение**

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип на ден 16.03.2015 година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 116/2014, 180/2014 и 33/2015) Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“, број 80/92, 09/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014) подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа, во предметите за корисниците на право за сместување на деца во установи за социјална заштита.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-2193/2 од 18.03.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 18.03.2015 година под број 16-2193/3.

**Упатство за правно средство:** против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектори за социјална заштита:**

Инспектор, Слободан Трајковски

Инспектор, Мијалче Стојанов